

ПРАВЕН ФАКУЛЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ - СКОПЈЕ
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2020/21

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф.1 - макс. 8 студенти (усно)	Мал Амф. 2 - макс. 8 студенти (усно)	
понеделник	18-Jan	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Проф. д-р А.Љ.Спасов (во живо писмено)		МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)	Уставно право (Група 3) и Конституционализам Проф.д-р Рената Дескоска и Проф.д-р Јелена Трајковска - Христовска (електронски усно) од 11:00	ОЈ - Меѓународни политички односи (електронски)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стеčajна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Раководни, електронски усно преку Microsoft Teams,		Проф. д-р Рената Дескоска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии електронски	Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Александра Груевска Дракулески (Microsoft Teams)
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (писмено во живо) - доц. д-р Денис Прешова	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	ПоС - Современа македонска историја	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)	стечаж и стечажна постапка и корпоративна insolвеностот (писмено во амфитеатар)	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација	Лично право (проф. д-р Тина Преска, online полагање - Microsoft Teams)		Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија, проф. Александра Груевска Дракулески (Microsoft Teams)
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. д-р К.Ристова - Астеруд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1/Група 2 (писмено во живо) - доц. д-р Денис Прешова / Проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска и проф. д-р Марија Ристовска	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	ПоС - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракамишева (електронско полагање - Microsoft Teams) ПоС - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	НС - Теории на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недкиќ	НС, ПоС - Англиски јазик (кај д-р Анета Наумоска), онлајн полагање, студентите задолжително да ја контактираат професорката						Проф. д-р Каракамишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)
вторник	19-Jan	неработен ден												
		09.00 - 11.00	Административно право (on-line на Microsoft Teams)	МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	ПоС - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички систем	Административно право (on-line на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент		Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	
		09.00 - 11.00									КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми сем. КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТ.ПРАВО, 9ти сем. - во 11 часот усно на Ms. Teams			

среда	20-Jan	12.00 - 14.00		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - за двајцата наставници (во живо писмено)	ПоС - Меѓународни политички односи	НС - Слобода на изразување	Административно право (on-line на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет	Римско право - Проф. Д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тинчо Муцунски	OJ - Европска интеграција на РСМ	OJ - Основи на менаџмент	ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ - во 13 часот усно на Ms. Teams	Англиски јазик (OJ и Правни студии) кај проф. д-р Зорица Трајкова (електронски)			
		15.00 - 17.00		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	Филозофија на правото - проф. д-р К. Ристова-Астерва (во живо писмено)	ПоС - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (електронски)		Римско право - Проф. Д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тинчо Муцунски							
четврток	21-Jan	09.00 - 11.00	Историја на право Совр. мак. историја англ. проф. д-р Докмановиќ - усмено MS teams	Политички систем - правни студии проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски усно) од 11:00 и Човекови права - новинарство проф. д-р Рената Дескоска и проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски усно) од 11:00	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)		НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	OJ - Односи со медиуми	OJ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	OJ - Социо-Правни студиолошки аспекти на ОДЈ	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ И ПРОФ. ДЕАНОСКА Во 11 часот усно на Ms. Teams	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)		
		12.00 - 14.00	Историја на правото проф. д-р Гризо - усмено, Microsoft Teams	Политички систем - правни студии (писмено полагање во живо)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	ПоС - Политичка социологија	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	современи	OJ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	OJ - Социо-Правни студиолошки аспекти на ОДЈ	Сите изборни и опциони предмети кај А. Чупеска на Ms. Teams				
		15.00 - 17.00	Историја на правото	Политички систем - правни студии (писмено полагање во живо)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	ПоС - Цивилно општество (писмено полагање во живо)	НС - Реторика	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	ГП - применета програма ГП/СП (писмено online полагање - Microsoft Teams)							
		09.00 - 11.00	Трудово право	КПП - проф. Калачијева во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калачијева, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј. Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)		НС - ЕвроПравни студии интеграции	Трудово право	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.		OJ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ					

вторник	26-Jan	09.00 -11.00	Казнено право (online, усно)	Трговско право (Писмено, во амфитеатар)	Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	Пос - Политички теории и Политики на проширување на ЕУ (писмено полагање во живо)	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та		Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во амфитеатар)	ОЈ - Политички систем - проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска и проф. д-р Александар Спасе новски (во живо усно полагање)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација				
		12.00 - 14.00	Казнено право (online, усно)		Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи - (писмен испит во живо) Пос - Современи политички системи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасе новски (во живо усно полагање)	НС - Основни институти на јавно и приватно право	Сите предмети на мастер кај проф. д-р Владимир Божиковски, online на Ms. Teams		ОЈ - Политички систем проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска и проф. д-р Александар Спасе новски (во живо усно полагање)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Илина Цевеска, онлајн на Teams)			
		15.00 - 17.00	Казнено право (online, усно)		Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams					Стварно право 2, Земјишно-книжно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)				
среда	27-Jan	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Пос - Економски систем и економска политика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)		ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо)	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	ГПП - проф. д-р Зороска Камилоска, проф. д-р Ракочевки, електронски преку Microsoft Teams,	Пос - Странски јазик	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неџиќ	
		10.00 - 14.00	Економика правни студии и Политичка економија на англиски кај проф. Кандијан (усмено, електронски)			Семејно и наследно право - online Microsoft Teams, усно или писмено во зависност од бројот на пријавени студенти, проф. д-р Елена Иновска					Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева - online УСМЕНО преку Microsoft Teams				
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	стечај и стечајна постапка и корпоративна insolventот (писмено во амфитеатар)	Институти на семејното право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејството, Европско семејно право - online Microsoft Teams, усно или писмено во зависност од бројот на пријавени студенти, проф. д-р Елена Иновска	НС - Примената економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online Microsoft Teams	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)		ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо)	Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафироски, доц. Нешовска Коцева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	Меѓународно договорно право, Право на внатрешен пазар на ЕУ	Пос - Меѓународно право (мж. и англ. група) - електронски усно	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неџиќ	

		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современа економска теорија, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандиќијан, проф. Стојков, проф. Шаткова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)				ПИТ (Проф. д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)			Финансово право - проф. Пендовска, проф. Максимовска Стојкова, проф. Зафирски, доц. Нешовска Коцева - online УСМЕНО преку Microsoft Teams				
ден	датум		Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Пред.4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (усно)	Мал Амф.1 - макс. 8 студенти (усно)	Мал Амф.2 - макс. 8 студенти (усно)		
четврток	28-Jan	09.00 - 11.00	Вовед во правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)			Уставно право (Група 3) и Конституционализам Проф. д-р Рената Дескоска и Проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски усно) од 11:00	ОЈ - Меѓународни политички односи (електронски)	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација	КАЗНЕНО ПРАВО – ПОСЕБЕН ДЕЛ, 7ми сем. КОМПАРАТИВНО КАЗНЕНО МАТ. ПРАВО, 9ти сем. - во 11 часот усно на Ms. Teams		Проф. д-р Рената Дескоска, изборни и опциони предмети, предмети од мастер студии, електронски од 11:00		
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за двајцата наставници (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (писмено во живо) - доц. д-р Денис Прешова	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	ПоС - Современа македонска историја	НС - Новинарски жанрови (во живо усно)	Уставно право	ОЈ - ИКТ и односи со јавноста	ОЈ - Теорија на односи со јавноста	ОЈ - Јавна администрација	ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ - во 13 часот усно на Ms. Teams				
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. д-р К. Ристова-Астеруд (во живо писмено)	Уставно право - Група 1/Група 2 (писмено во живо) - доц. д-р Денис Прешова / Проф. д-р Тања Каракишева Јовановска и проф. д-р Марика Ристовска	МП - 2 група (Microsoft Teams, усно)	ПоС - Политички партии и интересни групи - Проф. д-р Каракишева (електронско полагање - Microsoft Teams) ПоС - Политички партии и интересни групи - група на англиски јазик - проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	НС - Теорија на новинарството (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недич	Уставно право	НС, ПоС - Англиски јазик (кај д-р Анета Наумска), онлајн полагање, студентите задолжително да ја контактираат професорката						Проф. д-р Каракишева - изборни, опциони и предмети на мастер студии (електронско полагање - Microsoft Teams)	
петок	29-Jan	09.00 - 11.00	Административно право (on-line на Microsoft Teams)		Филозофија на правото - Проф. д-р А.Љ. Спасов (во живо писмено)	ПоС - Вовед во правото (во живо писмено)	НС - Политички систем	Административно право (on-line на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет	МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент	МЕДИЦИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО, 9ти сем. МАСТЕР КАЗНЕНО, ОПЦИОНИ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. ТУПАНЧЕСКИ И ПРОФ. ДЕАНОВСКА Во 11 часот усно на Ms. Teams	МП - 1 група (Microsoft Teams, усно)			
		12.00 - 14.00		Филозофија на правото - за двајцата наставници (во живо писмено)	ПоС - Меѓународни политички односи	НС - Слобода на изразување	Административно право (on-line на Microsoft Teams) и сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборен и опционен предмет	МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено	ОЈ - Европска интеграција на РСМ	ОЈ - Основи на менаџмент						

		15.00 - 17.00			Филозофија на правото - проф. д-р К.Ристова-Астеруд (во живо писмено)	ПоС - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	НС - Меѓународни политички односи (електронски)		МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено							
сабота	30-Jan	10.00		МПП (влезен колоквиум) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено												
				МПП (завршен испит) проф. Дескоски, доц. Доковски, доц. Руменов, во живо писмено												
недело	30-Jan															
недело	31-Jan															
понеделник	1-Feb	09.00 - 11.00	Историја на право Совр. мак. историја англ. проф. д-р Докмановиќ - усмено MS teams	Политички систем - правни студии проф. д-р Рената Дескоски и проф. д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски усно) од 11:00 и Човекови права новинарство електронски усно од 11	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)		НС - Вовед во правото (во живо писмено)	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	ОЈ - Односи со медиуми	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/олошки аспекти на ОДЈ	Англиски јазик(ОЈ и Правни студии) кај проф. д-р Зорица Трајкова (електронски)	стечај и стечајна постапка и корпоративна insolventност (писмено во амфитеатар)	Проф. д-р Ристовска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	Институти на јавното и приватното право (проф. д-р Родна Живковска, проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	
		12.00 - 14.00	Историја на правото, проф. Гризо - усмено, Microsoft Teams	Политички систем - правни студии (писмено полагање во живо)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	ПоС - Политичка социологија	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	Сите испити од мастер студии кај проф. д-р Тони Дескоски (во живо писмено)	ОЈ - Македонски јазик и стилистика во живо (писмено)	ОЈ - Социо-Правни студии/олошки аспекти на ОДЈ		современи	Проф. д-р Дескоска - Изборни, опциони и предмети на мастер студии (Начин на полагање: Во договор со професор)	Лично право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	
		15.00 - 17.00	Историја на правото	Политички систем - правни студии (писмено полагање во живо)	Општ дел на ГП (проф. д-р Р. Живковска, усно полагање)	ПоС - Цивилно општество (писмено полагање во живо)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Општ дел на ГП (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	ГП - применета програма ГП/СП (писмено/online полагање - Microsoft Teams)	НС - Реторика		Англиски јазик				
		09.00 - 11.00	Трудово право	КПП - проф. Калјазиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калјазиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигационо право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)		НС - ЕвроПравни студии/интеграции	Трудово право	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.		ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недиќ					

вторник	2-Feb	12.00 - 14.00	Трудово право	КПП - проф. Калаџиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигацисно право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Политичка филозофија (писмено полагање во живо)	НС - Јавно мислење	Трудово право	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Вовед во наука за политика (групи на македонски и англиски јазик) и изборни / опциони предмети кај проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева - Microsoft teams /усно	ОЈ - Политичка пропаганда и убедување (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик					
		15.00 - 17.00	Трудово право	КПП - проф. Калаџиев - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Калаџиев, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Облигацисно право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)	Пос - Примента политика (електронски)	НС - Јавна администрација	Трудово право	КПП - проф. Лажетиќ - во живо, усмено. проф. Мисоски - електронски, усмено, ZOOM. проф. - Илиќ Димоски електронски, усмено, ZOOM. Испитите од Мастер студиите по казнено право кај професорите Лажетиќ, Мисоски и Илиќ Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и КПП.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Отштетно право, Потрошувачко право, Конкурентско право (Ј.Дабовиќ, Н. Гавриловиќ, Н. Здравева) - Microsoft Teams (писмено или усно)						
среда	3-Feb	09.00 -11.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Тина Пржеска, online полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)	Пос - Политички систем - Проф. д-р Ристовска (писмено полагање во живо) и Проф. д-р Спасеновски (електронски)	НС - Комуникологија	Граѓанско право - применета програма	ОЈ - Јавно Мислење		ОЈ - Маркетинг - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams					
		12.00 - 14.00	Социологија на правото	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	Римско право (проф. д-р Г. Наумовски, Е. Кранли-Бајрам-електронски)	Пос - Современи политички теории на Ms. Teams	НС - Современа историја	Локална самоуправа - online на Ms. Teams	Вовед во правото (односи со јавност) и Introduction to Law (политички студии на англиски јазик) - во живо, писмено.	Основи на Маркетинг, Деловно окружување на РМ, Брендмирање и рекламирање и Маркетинг и медиуми- проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams						
		15.00 - 17.00	Социологија на правото (во живо писмено) Проф. д-р Јасна Бачовска Недик во живо писмено	Стварно право (проф. д-р Родна Живковска, online полагање - Microsoft Teams)	Римско право (Проф. д-р Г. Наумовски, Проф. д-р Е. Кранли-Бајрам-електронски)	Пос - Јавна администрација	НС - Човекови права во РМ и Политички систем проф.д-р Рената Дескоска и проф.д-р Јелена Трајковска-Христовска (електронски-усно) од 11:00	Вовед во наука за политика и изборни/опциони предмети (проф. д-р К.Ристова-Астеруд) (во живо, писмено) и Политики на проширување на ЕУ (во живо)								
		09.00 -11.00	Казнено право (online, усно)	Трговско право (писмено, во афиѓеатар)	Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	Пос - Политички теорин (писмено полагање во живо)	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма (писмено во афиѓеатар)	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	ОЈ - Политички систем - проф. д-р Тања Караџиќева Јовановска и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	НС - Медиумите и глобализација (во живо усно) та					

четврток	4-Feb	12.00 - 14.00	Казнено право (online, усно)		Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	Пос - Современи политички системи - (писмен испит во живо) Пос - Современи политички системи - група на англиски јазик - проф.д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	Сите предмети на мастер кај проф.д-р Владимир. Божиновски, online на Ms. Teams	Римско право - Проф. д-р Владо Бучковски, Доц. д-р Тимчо Муцунски	Вовед во право на ЕУ (проф. д-р Илина Цевеска, онлајн на Teams)	ОЈ - Политички систем проф. д-р Тана Каракамишева Јовановска и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	ОЈ - Говорништво и невербална комуникација	Меѓународно договорно право, Право на внатрешен пазар на ЕУ НС - Основни институти на јавно и приватно право	Сите изборни и опциони предмети кај А. Чупеска на Ms. Teams		
		15.00 - 17.00	Казнено право (online, усно)		Применета економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams					ОЈ - Политички систем проф. д-р Тана Каракамишева Јовановска и проф. д-р Александар Спасеновски (во живо усно полагање)	Земјоделско право (проф. д-р Тина Преска, online полагање - Microsoft Teams)				
петок	5-Feb	09.00 - 11.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Пос - Економски систем и економска политика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	НС - Македонски јазик и новинарска стилистика во живо (писмено)	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо)	Финансово право - проф.Пендовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафирски, доц.Нешовска Коцева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	ГПП - проф. д-р Зороска Камилоска, проф.д-р Ракочевки, електронски преку Microsoft Teams	Пос - Странски јазик	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неџиќ	Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Викиминологија, проф. Алекса ндра Груевска Дра кулевски (Microsoft Teams)
		10.00-14.00	Економика правни студии и Политичка економија на англиски кај проф. Кандијан (усмено, електронски)								Финансово право - проф.Пендовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафирски, доц.Нешовска Коцева online УСМЕНО преку Microsoft Teams	Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, ГПП на ЕУ кај проф. д-р Зороска Камилоска и проф. д-р Ракочевки, електронски усно преку Microsoft Teams,			Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Викиминологија, проф. Алекса ндра Груевска Дра кулевски (Microsoft Teams)
		12.00 - 14.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	стечај и стечајна постапка и корпоративна исклученост (писмено во амфитеатар)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)	НС - Примената економика - проф.д-р В.Узунов и проф.д-р Б.Петревска, online, Microsoft Teams	ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)	Семејно и наследно право (во живо писмено)	ОЈ - Современи политички системи - (писмено полагање во живо)	Финансово право - проф.Пендовска, проф.Максимовска Стојкова, проф.Зафирски, доц.Нешовска Коцева - online УСМЕНО преку Microsoft Teams		Пос - Меѓународно право (мж. и англ. група) - електронски усно	ОЈ - Техники на односите со јавноста (во живо усно) Проф. д-р Јасна Бачовска Неџиќ	
		15.00 - 17.00	Економика (правни студии, новинарство, односи со јавност), Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. Кандијан, проф. Стојков, проф. Шалкова Коцевска (ПИСМЕН ИСПИТ)	Право на друштва	ПИТ (Проф. д-р Г. Наумовски, електронски)	Институти на семејно право, Нови репродуктивни технологии и правото, Социологија на семејство, Европско семејно право, (во живо писмено)		ПИТ (Проф.д-р Д. Рашковски, писмено во амфитеатар)	Семејно и наследно право (во живо писмено)		максимовска				